

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Ахмеди Менан од Тетово УП2 09-155/20 од 4 септември 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-602 од 5 август 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-602 од 5 август 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот на свој трошок да го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од нисконапонската мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.
4. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Ахмеди Менан од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-155/20 од 4 септември 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-602 од 5 август 2020 година издадено од КЕЦ Тетово против висината на трошокот за нестандартен приклучок, односно 247.170,00 денари за 22kW приклучок.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека е побаран приклучок со 22kW едновремена моќност, па поради тоа третманот е нестандартен.

На 14 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-155/20 од 4 септември 2020 година со прилог:
 - Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-602 од 5 август 2020 година,
 - Полномошно од жалителот за Даут Демири од Тетово од 14 јули 2020 година
 - GIS скица

- Решение за легализација бр. 24-2027 од 25 ноември 2019 година со правосилност од 11 ноември 2019 година издадено од Општина Тетово
 - Краток опис на техничко решение за проект за нов приклучок од 4 август 2020 година
 - Извод од план бр. 10-5616/2 од 22 август 2020 година
 - Имотен лист бр. 38379 за КП бр. 6834/5, КО ТЕТОВО-ВОНГРАД
 - Образец БСП-1 од 30 јули 2020 година
 - Еднополна шема на МРО за станбен деловен објект
2. Одговор на Приговор од 24 септември 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, од приложената документација и докази се утврди дека најблиската напојна точка од каде би се реализирал приклучокот се напојува од ТС Елегант Кнауф, од извод изведен со подземен кабел кој е планиран за реализација на доградба на нисконапонска мрежа и приклучување исто така на други баратели. Должност на барателот е да положи одводен кабел до договорената точка на приклучување.

Од горенаведеното и доставените докази и прилози се утврди дека за реализација на приклучокот постои техничко решение и истиот треба да се третира како стандарден приклучок.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 155/20
26 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски